

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Орце Крстески од Кичево УП2 09-163/20 од 21 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-254 од 25 август 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-254 од 25 август 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Орце Крстески од Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-163/20 од 21 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-254 од 25 август 2020 година издадено од КЕЦ Кичево поради непостоење на технички услови.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека објектот е надвор од урбанистичко-планска документација, на 100 метри од нисконапонска мрежа и трафостаница, а нема одобрение за градење или решение за легализација. Има доставено потврда дека за објектот се води постапка за легализација. Жалителот наведува дека е согласен на свој трошок да гради внатрешен приклучок и да достави изјава за квалитет.

На 14 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-163/20 од 21 септември 2020 година со прилог:
  - Приговор
  - БСП-1 образец од 11 август 2020 година
  - Потврда дека жалителот има поднесено Барање за легализација на објектот за кој бара приклучок, издадена од Општина Кичево
  - Имотен лист бр. 21 за КП бр. 721, 722 и 858, КО Јудово
  - Извод од катастарски план за КП бр. 721, КО Јудово

- Потврда за исправност на електрична инсталација
- Скица од подрачјето
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-254 од 25 август 2020 година
- Слики од објектот

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Видно од горенаведеното е дека не е доставена комплетна документација во прилог на Барањето за согласност за приклучување.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 163/20  
26 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски